



Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија
Тел.: + 389 02 3 235-400; Факс: + 389 02 3235-500
e-mail: manu@manu.edu.mk

арх. бр. 03-1332/2
19.4.2018 година

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
[преку ЕСЈН со е-аукција]

ОГЛАС БР. 23/2018

Услуги од авторска агенција

Скопје, април. 2018 година

1. Инструкции за понудувачите

1.1. Договорен орган

Македонската академија на науките и уметностите, со адреса на бул. Крсте Мисирков, бр. 2 – Скопје, телефон за контакт: 02/3235-400, факс: 02/3235-500, електронска пошта manu@manu.edu.mk,
Лице за контакт:

Ања Јдур, тел: 070/393-084, anja.udjur@manu.edu.mk

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка

1.2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е Услуги од авторска агенција.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

1.2.2. Предметот на договорот не е делив на делови. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

1.3. Вредност на понудата

Проценетата вредност на предметот на набавка изнесува 150.000,00 денари без ДДВ.

1.4. Начин и рок на извршување на услугите

Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го извршува сукцесивно за период од една година или се до исцрпување на предвидените финансиски средства во висина од 150.000 денари без вклучен ДДВ, а во зависност од потребите на Договорниот орган.

За секоја потреба од набавка на услуга, Договорниот орган задолжително доставува допис - барање во писмена форма на е-адресата на Носителот на набавка наведена во неговата понуда.

Во барањето треба да се содржани видот на услугата, податоци за лицата кои треба да бидат исплатени, како и бруто и/или нето износот на лицата.

Авторската агенција е должна врз основа на доставеното барање од страна на Договорниот орган да изготви авторски договор како и фактура која што задолжително ги содржи следниве елементи:

1. Назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број, жиро сметка;
2. Број и датум на Договорот;
3. Опис на извршената услуга
4. Нето авторски надоместок,
5. Бруто авторски надоместок,
6. Даночно ослободување – процентуално и во апсолутен износ,
7. Персонален данок – процентуално и во апсолутен износ,
8. Агенцијска провизија – процентуално и во апсолутен износ,
9. Данок на додадена вредност – процентуално и во апсолутен износ,
10. Вкупно за исплата и
11. Рок на плаќање 30 денови.

Договорите со авторите односно извршителите на услугите за секој автор односно извршител посебно, се прилог кон доставената фактура.

Авторската агенција пак е потребно сама да го достави договорот и фактурата до архивата на Договорниот орган по доставено барање треба да одговори (изготви и достави потребната документација) не подолго од 24 часа од моментот на испраќање на барањето од страна на одговорното лице за извршување на договорот од кај договорниот орган за обезбедување на одредени услуги.

Рокот за исплата на авторски хонорар и надоместок е веднаш по добивање на финансиските средства на својата жиро сметка.

Договорниот орган не се обврзува да ги набави сите наведени услуги од техничката спецификација.

1.5. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповољниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

1.6. Начин на плаќање

Носителот на набавката ќе достави фактура до архивата на договорниот орган во рок од 5 работни дена за извршената услуга. Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност. Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за финансиска дисциплина.

1.7. Право на учество

1.7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата бидејте избрана за носител на набавката.

1.7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.¹

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот)

1.7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

1.7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

- лична состојба
- професионална дејност

2.1. Лична состојба

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

2.1.1 За докажување на личната состојба:

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација.

Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда е утврдена за најповољна да ги достави потребните документи за личната состојба. Документите од точка 2.1.1 не смеат да бидат постари од 6 месеци од датумот определен како краен рок за поднесување на понуди. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповољна понуда. Ако економскиот оператор не ги достави бараните документи во утврдениот рок од страна на комисијата за јавна набавка, или истите се невалидни или несоодветни за утврдување на личната состојба, ќе се смета дека понудувачот ја повлекол својата понуда што резултира со издавање негативна референца, а комисијата за јавна набавка ќе го покани наредниот рангиран економски оператор или ќе даде предлог за поништување на постапката.

Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор.

Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

2.2. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.2.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

- За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда **документ за регистрирана дејност** како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалауација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително ќе побара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рок од 3 дена денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

2.4 Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

3.1. Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ECJN, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ECJN, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

3.2. Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ECJN како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ECJN, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

4. Изготвување и поднесување на понудите

4.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

4.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ECJN и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластвување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ECJN“ објавен на почетната страна на ECJN во делот “Економски оператори“.

4.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандарден формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ECJN.

4.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската

документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповољна.

4.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се невистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потписан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потписан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

4.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- образец на понуда (прилог 1);
- изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба; (прилог 2);
- изјава за сериозност на понудата (прилог 3);
- изјава на економскиот оператор дека понудата ја поднел независно (прилог 4);
- документ за регистрирана дејност; и
- модел на договор (прилог 5).

4.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.

4.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфраат.

5. Краен рок и место за поднесување на понудите

5.1. Краен рок за поднесување на понудите е **27.4.2018 година во 12:00 часот.**

5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.enabavki.gov.mk>.

5.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

6. Критериум за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена – односно **надоместокот искажан во % (процент) со најмногу две децимали пресметан на бруто износот за конкретното авторско дело (нето авторски хонорар + персонален данок), без ДДВ.**

Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

7. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

7.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

7.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

7.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате во постапката, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН и да поседувате дигитален сертификат. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН², по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

7.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

8. Доделување на договорот за јавна набавка

8.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена, а притоа вредноста на склучениот договор, која се однесува за **надоместокот искажан во % (процент), не смее да ја надмине проценетата вредност која изнесува 150.000,00 денари без ДДВ.**

8.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

8.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

² Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН

8.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

8.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

9. Известување за дodelување на договорот за јавна набавка

9.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

9.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за дodelување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

11. Завршување на постапката за дodelување на договор за јавна набавка

Постапката за дodelување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Предмет на набавката е ангажирање на авторска агенција за услуги од авторска агенција.
2. Авторската агенција по барање на договорниот орган ќе ангажира автори и ќе изготвува авторски договори за авторски дела како и заштита на нивно авторско право.
3. Авторската агенција треба да ги врши следниве услуги:
 - Изработка на авторски договори;
 - Вршење на правна квалификација на авторските дела во авторските договори (издавачки, научноистражувачки проект, стручен превод, компјутерска програма, ликовно дело, фотографии, аудиовизуелно дело (филм), драмско и драмско-музичко дело, изведувачки договор, одржани предавања, беседи и други дела согласно со закон)
 - Изработка на договори за дело;
 - Издавање на фактури за исплата на авторски хонорари;
 - Издавање на фактури за исплата на договори за дело;
 - Исплата на авторски хонорари по барање на договорниот орган, а во согласност со даноците и другите прописи од областа на даноците и од областа на авторското право, со што целосно одговара за нивната примена;
 - Исплата за договори за дело,
 - Трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно;
 - Соодветна услуга во врска со прописите за авторското право и даноците од авторско право;
 - Стручни совети и консултации од областа на авторското право;
 - Доставување фактури за наплата на надоместоци по основ на склучен договор и исплата на надоместоците на жиро –сметка, тековна сметка, штедна книшка,
 - Други услуги од авторска агенција.
4. Договорниот орган го задржува правото да не ги набави сите наведени услуги. Набавката на услугите ќе се извршува сукцисивно, согласно соисканите потреби на договорниот орган.
5. Авторската агенција му гарантира на корисникот на услугите дека со уплатата на бруто износот за исплата на авторски хонорари и други надоместоци се платени сите давачки согласно законите, односно дека се платени: нето износот на авторот, персоналниот данок, услугите на агенцијата, данокот на додадена вредност и евентуални други давачки.
6. Авторската агенција пак е потребно сама да го достави договорот и фактурата до архивата на Договорниот орган по доставено барање треба да одговори (изготви и достави потребната документација) не подолго од 24 часа од моментот на испраќање на барањето од страна на одговорното лице за извршување на договорот од кај договорниот орган за обезбедување на одредени услуги.
7. Рокот за исплата на авторски хонорар и надоместок е веднаш по добивање на финансиските средства на својата жиро сметка.

ПРИЛОГ 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот број **23/2018** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите за доделување на договор за јавна набавка на услуги: „**Услуги од авторска агенција**“, со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>) и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1 Име на понудувачот _____
I.2 Контакт информации
— Адреса: _____
— Телефон: _____
— Факс: _____
— Е-пошта: _____
— Лице за контакт: _____
I.3 Одговорно лице: _____
I.4 Даночен број: _____
I.5 Жиро сметка и
депонент банка: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1 Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за извршувањето на услугите – предмет на оваа јавна набавка.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршувањето на услугата утврдени во тендерската документација

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Нашата провизија за извршената услуга, предмет на набавка, изнесува _____ %, или _____ (со букви), пресметана на бруто износот за конкретното авторско дело (нето авторски хонорар + персонален данок), без ДДВ.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ %.

Дел IV.

- Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.
- Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Нашата понуда се состои од:

- образец на понуда (прилог 1);
- изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба; (прилог 2);
- изјава за сериозност на понудата (прилог 3);
- изјава на економскиот оператор дека понудата ја поднел независно (прилог 4);
- документ за регистрирана дејност; и
- модел на договор (прилог 5).

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот [се наведува назив на понудувачот] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот за доделување на договор за јавна набавка на **Услуги од авторска агенција** објавен од страна на Македонската академија на науките и уметностите со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда бидејќи избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 4 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот* _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудата за **Услуги од авторска агенција** по оглас број 23/2018 ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката бр. 23/2018* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во изјавата, што може да доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.
** Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потписан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потписан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

Прилог 5 – модел на договор

Склучен помеѓу:

1. Македонска академија на науките (во натамошниот текст: Договорен орган)
2. _____ во натамошниот текст: Носител на набавката)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предметот на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу договорните страни за Услуги од авторска агенција, а по спроведена постапка со барање за прибирање на понуди по оглас бр. **23/2018** и во согласност со прифатена понуда, спроведена **е-аукција/поднесена конечна цена** и во се според техничката спецификација.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вредноста на овој договор изнесува **150.000,00** (стоипедесет илјади) **денари** без пресметан ДДВ, односно **177.000,00** (стоседумдесетиседум илјади) **денари** со пресметан ДДВ.

Договорот ќе се реализира согласно дадениот процент на агенциска провизија за исплата на авторскиот надомест во износ од ____ % пресметана на бруто износот за конкретното авторско дело (нето авторски хонорар + персонален данок), без пресметан ДДВ.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Времетраењето на овој договор е 1 (една) година од денот на потпишувањето, или до исцрпување на вредноста на договорот.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Носителот на набавката ќе достави фактура до архивата на договорниот орган во рок од 5 работни дена за извршената услуга. Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност. Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за финансиска дисциплина.

НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Авторската агенција пак е потребно сама да го достави договорот и фактурата до архивата на Договорниот орган по доставено барање треба да одговори (изготви и достави потребната документација) не подолго од 24 часа од моментот на испраќање на барањето од страна на одговорното лице за извршување на договорот од кај договорниот орган за обезбедување на одредени услуги.

Рокот за исплата на авторски хонорар и надоместок е веднаш по добивање на финансиските средства на својата жиро сметка.

Авторската агенција е должна врз основа на доставеното барање од страна на Договорниот орган да изготви авторски договор како и фактура која што задолжително ги содржи следниве елементи:

- Назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број, жиро сметка;
- Број и датум на Договорот;
- Опис на извршената услуга
- Нето авторски надоместок,
- Бруто авторски надоместок,
- Даночно ослободување – процентуално и во апсолутен износ,
- Персонален данок - процентуално и во апсолутен износ,
- Агенциска провизија - процентуално и во апсолутен износ,
- Данок на додадена вредност - процентуално и во апсолутен износ,
- Вкупно за исплата и
- Рок на плаќање 30 денови.

Договорите со авторите односно извршителите на услугите за секој автор односно извршител посебно, се прилог кон доставената фактура.

Член 6

Договорниот орган има право да определи одговорно лице кое ќе врши координација при извршување на услугата предмет на овој договор.

За определеното одговорно лице од став 1 и за неговите овластувања, Договорниот орган го известува навремено Носителот на набавката.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Обврски на вршителот на услугата:

1. По барање на договорниот орган ќе ангажира автори и ќе изготвува авторски договори за авторски дела како и заштита на нивно авторско право, односно треба да ги врши следниве услуги:

- Изработка на авторски договори;
- Вршење на правна квалификација на авторските дела во авторските договори (издавачки, научноистражувачки проект, стручен превод, компјутерска програма, ликовно дело, фотографии, аудиовизуелно дело (филм), драмско и драмско-музичко дело, изведувачки договор, одржани предавања, беседи и други дела согласно со закон)
- Изработка на договори за дело;
- Издавање на фактури за исплата на авторски хонорари;
- Издавање на фактури за исплата на договори за дело;
- Исплата на авторски хонорари по барање на договорниот орган, а во согласност со даноците и другите прописи од областа на даноците и од областа на авторското право, со што целосно одговара за нивната примена;
- Исплата за договори за дело,
- Трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно;
- Соодветна услуга во врска со прописите за авторското право и даноците од авторско право;
- Стручни совети и консултации од областа на авторското право;
- Доставување фактури за наплата на надоместоци по основ на склучен договор и исплата на надоместоците на жиро-сметка, тековна сметка, штедна книшка,
- Други услуги од авторска агенција.

2. Авторската агенција му гарантира на корисникот на услугите дека со уплатата на бруто износот за исплата на авторски хонорари и други надоместоци се платени сите давачки согласно законите, односно дека се платени: нето износот на авторот, персоналниот данок, услугите на агенцијата, данокот на додадена вредност и евентуални други давачки.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 8

Обврски на Договорниот Орган:

- доставување на барање за потребата од склучување на авторски договор или договор за дело,
- навремено информирање за потребата од услугата од авторската агенција,
- доставување на сите потребни информации за непречена исплата на авторскиот надомест.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Кога едната од договорните страни нема да ја исполнити својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Член 10

Доколку дојде до раскинување на овој договор, договорната страна која го раскинува договорот е должна за тоа писмено да ја извести другата договорна страна во рок од 2 (два) дена.

Член 11

Доколку Носителот на набавката не ја исполнити обврската согласно условите од договорот и техничката спецификација, во случај на две неизвршени услуги врз основа на доставени налози, Договорниот орган ќе го извести Носителот на набавката дека го раскинува договорот и ќе ја наплати договорната казна од член 13 од овој договор.

Член 12

Договорните страни се согласија дека во случај на еднострано раскинување на овој Договор од страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски, Договорниот орган има право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на штета.

ДОГОВОРНА КАЗНА И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 13

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 20 % од вкупната вредност на договорот доколку Носителот на набавката доцни или неуредно ги извршува услугите предмет на овој договор согласно условите и роковите утврдени во истиот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на настанувањето на условите предвидени со ставот 1 на овој член, за што Договорниот орган веднаш писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на ненавремено односно неуредно исполнување, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настанати поради ненавремено односно неуредно извршените услуги.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

За се што не е предвидено со овој договор, договорените страни важат одредбите од Закон за облигационите односи.

Член 15

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено надлежен е судот во Скопје

Член 16

Можните измени настанати по потпишување на овој договор, договорните страни ќе ги договорат спогодбено и писмено и истите ќе ги приклучат кон овој договор со анекс-договори.

Член 17

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од страна на овластените претставници на договорните страни.

Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

**Носител на набавка
Одговорно лице***

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

** Забелешка: Договорниот орган го задржува правото при склучувањето на договорот со избраниот носител на набавката да внесе одделни измени во текстот на договорот, а кои нема да се однесуваат на измена на веќе утврдените услови во тендерската документација.